

20121233022

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 140 став (2) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9. 2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА И ПРАКТИЧНАТА ОБУКА И ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ ОДНОСНО СУСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИЦИНАТА, СТОМАТОЛОГИЈАТА И ФАРМАЦИЈАТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот за спроведување на теоретската настава и практичната обука и за полагање на специјалистичкиот испит за специјализации и супспецијализации од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата.

Член 2

Надоместокот за спроведување на теоретската настава и практичната обука и за полагање на испит за специјализации односно супспецијализации од областа на медицината изнесува за:

1. Хируршки гранки на специјализации:

а) во траење од четири години – 9 600 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 8 000 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 600 евра во денарска противвредност,

б) во траење од пет години – 11 600 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 10 000 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 600 евра во денарска противвредност,

в) во траење од шест години – 13 600 евра во денарска противвредност од кои за:

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 12 000 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 600 евра во денарска противвредност,

2. Нехируршки гранки на специјализации:

а) во траење од три години – 3 300 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 2 000 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 300 евра во денарска противвредност,

б) во траење од четири години – 8 000 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 6 400 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 600 евра во денарска противвредност,

в) во траење од пет години – 9 600 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
- практична обука – 8 000 евра во денарска противвредност и
- специјалистички испит – 600 евра во денарска противвредност,

г) во траење од шест години – 11 200 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
 - практична обука – 9 600 евра во денарска противвредност и
 - специјалистички испит – 600 евра во денарска противвредност,
3. Хируршки гранки на супспецијализации во траење од две години – 3 400 евра во денарска противвредност, од кои за:
- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
 - практична обука – 3 400 евра во денарска противвредност и
 - супспецијалистички испит – 600 евра во денарска противвредност,
4. Нехируршки гранки на супспецијализации во траење од две години – 2 600 евра во денарска противвредност, од кои за:
- теоретска настава – 1 000 евра во денарска противвредност,
 - практична обука – 2 600 евра во денарска противвредност и
 - супспецијалистички испит – 600 евра во денарска противвредност.
5. Надоместокот за спроведување на теоретската настава и практичната обука и за полагање на специјалистичкиот испит односно супспецијалистички испит за странски државјани од областа на медицината изнесува за:
- а) Хируршки и нехируршки гранки на специјализации во траење од четири, пет и шест години – 16 000 евра во денарска противвредност, од кои за:
- теоретска настава – 2 000 евра во денарска противвредност,
 - практична обука – 13 400 евра во денарска противвредност и
 - специјалистички испит – 600 евра во денарска противвредност,
- б) Хируршки и нехируршки гранки на супспецијализации во траење од две години – 16 000 евра во денарска противвредност, од кои за:
- теоретска настава – 2 000 евра во денарска противвредност,
 - практична обука – 13 400 евра во денарска противвредност и
 - супспецијалистички испит – 600 евра во денарска противвредност.

Член 3

Надоместокот за спроведување на теоретската настава и практичната обука и за полагање на испитот за специјализации односно супспецијализации од областа на стоматологијата изнесува за:

1. Специјализации:
- а) Детска и превентивна стоматологија, ендодонција и реставративна стоматологија, пародонтологија и орална медицина - 3 000 евра во денарска противвредност, од кои за:
- теоретска настава – 1 200 евра во денарска противвредност,
 - практична обука – 1 300 евра во денарска противвредност и
 - специјалистички испит – 500 евра во денарска противвредност.
- б) Орална хирургија, ортодонција, стоматолошка протетика - 5 000 евра во денарска противвредност, од кои за:
- теоретска настава – 1 500 евра во денарска противвредност,
 - практична обука – 3 000 евра во денарска противвредност и
 - специјалистички испит – 500 евра во денарска противвредност.
- в) Максилофацијална хирургија - 8 000 евра во денарска противвредност, од кои за:
- теоретска настава – 2 000 евра во денарска противвредност,
 - практична обука – 5 500 евра во денарска противвредност и
 - специјалистички испит – 500 евра во денарска противвредност.
- г) Примарна стоматолошка здравствена заштита - 2 000 евра во денарска противвредност, од кои за:
- теоретска настава – 800 евра во денарска противвредност,
 - практична обука – 800 евра во денарска противвредност и

- специјалистички испит – 400 евра во денарска противвредност

2) Супспецијализации:

а) реконструктивно вилочно лицева протетика – 4 000 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 300 евра во денарска противвредност,

- практична обука – 2 200 евра во денарска противвредност и

- супспецијалистички испит – 500 евра во денарска противвредност

б) орална имплантологија и протетика во детска возраст - 3 000 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 200 евра во денарска противвредност,

- практична обука – 1 300 евра во денарска противвредност и

- супспецијалистички испит – 500 евра во денарска противвредност.

Член 4

Надоместокот за спроведување на теоретската настава и практичната обука и за полагање на испит за специјализации односно испит за супспецијализации од областа на фармацијата изнесува 5 000 евра во денарска противвредност, од кои за:

- теоретска настава – 1 600 евра во денарска противвредност,

- практична обука – 3 100 евра во денарска противвредност и

- специјалистички испит – 300 евра во денарска противвредност.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6849/1
25 септември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.